
THE SEMANTICS OF THE VERB *FORGET* AND ITS SYNTACTIC PROJECTIONS

Violeta Nikolovska, Ph.D

University "Goce Delcev", Stip, the Republic of Macedonia, violeta.nikolovska@ugd.edu.mk

Abstract: The verb *forget* belongs to the group of cognitive verbs. In accordance with the principles of Polish school of semantic syntax the verb *forget* is predicative expression of the predicate of the second rank. Characteristic of the predicates of the second rank is that they express man's inner world, his intellectual, emotional and volitive processes. The first argument of this type of predicates is the man, and the second argument of this type of predicates is part of man's inner life. The aim of this article is to show the semantics of the verb *forget* and its syntactic projections. Our analysis of meaning and its syntactic projections is based on examples from the literature that will be used, as well as examples of linguistic corpus from the Digital dictionary of Macedonian language, accessible to privileged users. Analysis will be carried out in accordance with the principles of Polish school of semantic syntax. In this article we will show syntactic features of the predicate-argument structures (PAS) of the predicate *forget*, depending on its meanings. Also we will present syntactic derivations of the predicate-argument structures, depending on the communicative needs of the speaker. In this manner, we will present some of the mechanisms of the language to organize semantic information in formal, syntactic level, depending on the communicative hierarchy established by the speaker of the speech act. The meaning 'omit to do something' introduces *da* – complement (*da* – construction). From the formal point of view, the predicate *forget* in this meaning can not have present tense in its basic meaning. Usually, it has form of aorist, perfect and plusquamperfect (the past perfect tense). When this predicate is in form of the present tense, it indicates iterative events. The second type of constructions in which the predicate *forget* occurs are those in which the second argument is clause with syntactic function object. This include two types of sentences: introduced with conjunction *дека* (*that* – complement) and introduced with interrogative pronoun word (*wh* – complement). In the constructions of the first type, introduced with conjunction *дека*, the subject of forgetting is the whole PAS introduced with this conjunction. In the constructions of the second type, introduced with interrogative pronoun word functioning as conjunction, the subject of forgetting is a segment of PAS – argument of the predicate *forget*, namely that segment, to which interrogative pronoun is referred to. In the semantic-syntactical derivations of the predicate-argument structures that predicate *forget* implies, occur nominal phrases introduced directly (functioning as direct object) or introduced by preposition *на* / *за* (functioning as prepositional object). In the case when the nominal phrases are introduced directly, the intensity of forgetting is stronger.

Keywords: semantics, predicate-argument structure, syntactic derivation, communicative hierarchy.

СЕМАНИКАТА НА ГЛАГОЛОТ ЗАБОРАВИ И НЕЈЗИННИТЕ СИНТАКСИЧКИ ПРОЕКЦИИ

Проф. д-р Виолета Николовска

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија, violeta.nikolovska@ugd.edu.mk

Апстракт: Глаголот *заборави* спаѓа во групата на когнитивни глаголи. Според полската школа на семантичка синтакса, глаголот е предикативен израз на предикат од втор ред. Карактеристично за предикатите од втор ред е тоа што го одразуваат внатрешниот свет на човекот, неговите интелектуални, емотивни и волитивни процеси. Согласно со ова, како прв аргумент на овие предикати се јавува човекот, а вториот аргумент на овие предикати е дел од внатрешниот живот на човекот. Целта на овој труд е да ја прикаже семантиката на глаголот *заборави* и нејзините синтаксички проекции. Анализата на значењата и на синтаксичките употреби ќе ја вршиме врз основа на примерите наведени во литературата што ќе ја користиме, како и врз основа на примерите од јазичниот корпус на Дигиталниот речник на македонскиот јазик, достапен за привилегирани корисници. Анализата ќе ја вршиме согласно со принципите на полската школа на семантичка синтакса. Во трудот ќе ги прикажеме синтаксичките особености на предикатско-аргументските структури кои се јавуваат како аргументи на предикатот *заборави* во зависност од неговото значење. Ќе ги прикажеме и синтаксичките деривации на тие предикатско-аргументски структури во зависност од комуникативните потреби на говорителот. На тој начин, ќе прикажеме дел од механизмите со

кои располага јазикот за да ја организира на формален, синтаксички план семантичката информација во зависност од комуникативната хиерархија што ја воспоставува говорителот. Значењето¹⁷⁶ пропушти да направи нешто¹ се јавува со *да*-конструкција. Од формален аспект, предикатот *зaboravi* во ова значење не може да се јави во форма за сегашно време во неговото основно значење. Најчесто се јавува во аорист, перфект и плусквамперфект. Кога овој предикат во ова значење го среќаваме во форма за сегашно време, означува дејствија што се повторуваат. Вториот тип на конструкцији кои ги прави овој предикат се оние во кои вториот тип е реченица – зависна реченица во функција на објект. Тука влегуваат два типа на реченици: воведени со сврзникот *дека* и воведени со прашален сврзувачки збор. Во првиот тип на конструкцији, воведени со сврзникот *дека*, предмет на заборавање е целата предикатско-аргументска структура воведена со сврзникот, додека во вториот тип на конструкцији, воведени со прашален збор во сврзничка функција, предмет на заборавање е дел од предикатско аргументската структура која е аргумент на предикатот *зaboravi*, поточно оној сегмент на кој се однесува прашалниот збор. Во семантичко-синтаксичките деривации на предикатско-аргументските структури кои предикатот *зaboravi* ги врзува како втор аргумент може да се јават именски синтагми (ИС) воведени директно (во функција на директен објект) или со помош на предлог *на/за* (во функција на предлошки објект). Доколку именската синтагма е воведена директно, интензитетот на заборавање е посилен.

Клучни зборови: семантика, предикатско-аргументска структура, синтаксичка деривација, комуникативна хиерархија.

1. ВОВЕД

Глаголот *зaboravi* спаѓа во групата на когнитивните глаголи. Според полската школа на семантичка синтакса, глаголот е предикативен израз на предикат од втор ред. Карактеристично за предикатите од втор ред е тоа што го одразуваат нашиот внатрешен свет, интелектуалните, емотивните и волитивните процеси. Нивниот појдовен аргумент е човек, додека вториот аргумент е дел од внатрешниот свет на човекот (Тополинска 1995: 14).

Толковниот речник на македонскиот јазик, том II (ТРМЈ) (2005: 18) изделува три значења на овој глагол, покрај двете негови значења кога се јавува со повратната заменка *се*: 1. Пропушти да направи нешто. *Зaborави да дојде. Зaborави да ја затвори вратата.* 2. Остави, не зеде нешто со себе поради невнимание, расеаност. *Да не го заборавите фенерот. Го заборавив клучот.* 3. Занемари, запостави, престане да се грижи за некого или нешто. *Одминуваат и не се обрнуваат, сосем ме заборавиле. Го однесоа во болница и го заборавија.*

Со повратната заменка *се* ТРМЈ ги изделува следниве значења: 1. Се занесе, се изгуби. *Веќе се бев заборавил уживајќи во работата. Загледан во книгата, тој полека се заборави. Другарчињата се разиграа и онака весели се заборавија.* 2. Претера во нешто, изгуби контрола над своите постапки. *Може се заборавил и кажал гласно некој работи.*

Годард (Goddard 2007) во својата статија посветена на англискиот глагол *forget*¹⁷⁶, синтаксичките пристапи и пристапите базирани на употреба ги збогатува со семантичка анализа. Изделува три типа на конструкцији во кои влегува англискиот глагол *forget*: конструкции со *to-complement*, конструкции со *that-complement* и конструкции воведени со прашален збор - *wh-complement*. Во сите нив може да се појават и соодветни NP комплементи.

Во рамките на овие конструкцији, со помош на природниот семантички метајазик (Natural Semantic Matalanguage - Wierzbicka 1987, 1988, 1996; Goddard and Wierzbicka eds, 2002) изделува повеќе значења.

Интенцијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи, том II (1997: 7-8), изделува две синтаксички употреби на глаголот *зaborava* / *зaboravi*:

- И (С), И (Од) / за (на) И (Оп) / 3Р (О) / да ФГ
И (С) → човек (чов. орг.)
И (Од), И (Оп) → без ограничување
Со дезаргументација на „И (Од) / за (на) И (Оп) / 3Р (О) / да ФГ (О)“:
— И (С), ± п И (Адв) мод, лок, темп

Како што може да се види, и Интенцијалниот речник, како и Годард, ги изделува соодветно комплементите: да + финитна глаголска форма (дополнение во функција на објект) кое одговара на

¹⁷⁶ „A lexicographic portrait of forgetting“

Twelfth International Scientific Conference
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS
31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia

англискиот *to – complement* и зависна реченица во функција на објект ЗР (О) што ги опфаќа англиските *that – complement* и *wh – complement*. Одбележани се и дополненијата во вид на именска синтагма, беспредлошка или предлошка конструкција во функција на директен објект и предлошки објект.

Во случај на дезаргументација на аргументите се работи за генерализирано значење, кое се дава како признак (особина, квалитет) на субјектот, без да се актуализира во дадена ситуација и во врска со одредени настани и нивни протагонисти: *Професорот многу забораваше (расеан е). Тој тешко заборава. Jas заборавам, затоа си ги запишуваат задачите во нотесот.*

Анализата на значењата и синтаксичките употреби на глаголот *зaboravi* ќе ја вршиме врз основа на примерите наведени во литературата што ја користиме, како и врз основа на примерите од јазичниот корпус на Дигиталниот речник на македонскиот јазик <http://www.makedonski.info>, достапен за привилегирани корисници. Анализата ќе ја вршиме согласно со принципите на полската школа на семантичка синтакса (Тополинска 1995, Тополинска 1997).

2. СЕМАНТИЧКО-СИНТАКСИЧКА АНАЛИЗА

При анализата на семантичко-синтаксичките особености на глаголот *зaboravi* ќе се задржиме најпрвин на значењето 'пропушти да направи нешто'. Како што се гледа од самата експликација, ова значење на глаголот *зaboravi* редовно се јавува со *да* –конструкција како втор аргумент (соодветствува на *to-complement* во англискиот јазик).

Пр. *Зaboravi да јаде. Зaboravi да ја затвори вратата. Зaboravi да ја плати сметката.*

Според Годард (Goddard 2007: 122), ова значење на *зaboravi* подразбира дека нешто не е направено, иако лицето имало намера, но не помислило на тоа во релевантното време. Карактеристично за ова значење е имањето намера (семантичките атоми *сака* и *прави*, според Годард) и нефактивноста – неоствартувањето на таа намера (бидејќи во вистинско време субјектот не помислил на тоа што сакал да го направи).

Од формален аспект, предикатот *зaboravi* во ова значење не може да се јави во форма за сегашно време во неговото основно значење, бидејќи тогаш не би ни дошло до потребата за негова употреба. Најчесто се јавува во форма за аорист, потоа перфект и плусквамперфект.

Пр.: *Зaboravi и да го праша дали ќе дојде со него.*

Од песок, од ветар, од темница и од жед јас заспав, заборавајќи да му се заблагодарам на пустинското дете што ме возеше на камилата¹⁷⁷.

Она и самиот не знам зошто не пишувам како да ја разјаснува и претходната мисла, дека си го вклам образот од тоа што сум подлегнал на нешто па сум заборавил да ги регистрирам работите како што правев дотогаш.

Од слаткиот вкус на виното беше заборавил да го затвори прозорецот, па свежиот есенски воздух полека ја исполнуваше собата.

Кога овој предикат го среќаваме во форма за сегашно време или имперфект, означува дејствија што се повторуваат:

Зaborавам да му дадам терапија на татко ми во текот на денот, наутро и навечер ми текнува, но таа на пладне и поладне ја заборавам.

(Често) Зaborавам да си го направам алармот на мобилниот.

Навечер, останати сами, забораваа да си ја заклучат влезната врата.

Занесени во игрите, заборававме да си ги напишеме домашните задачи.

Употребата на предикатот *зaboravi* оформен како глагол од несвршен вид со минато-идно и идно прекажано време пренесува спротивна информација – дека нешто ќе било заборавено, но тоа не се случило:

Ручекот кај Кнутс почна со риба на лепче, рате од канабис на лепче, супа од печурки, месо, компир, зелка... Ќе заборавев да ја споменам вадиоторов сауната што јас ја ескивираш а препородените ме искараа небаре одбив да влезам во харем.

Се занесов во книгата и замалку ќе заборавев да ти се јавам.

Толку била понесена од работата што ја чекала, што ќе заборавела и детето да си го земе од градинка, да не ја потсетела неговата играчка оставена на предното седиште од автомобилот.

¹⁷⁷ Иако предикатот *зaboravi* во овој пример е оформлен како глаголски прилог, целиот временски контекст во кој е сместен дејствието е минато определено свршено време (аорист).

Twelfth International Scientific Conference
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS
31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia

Идното време употребено со предикатот *зaboravi* искажува убеденост дека именуваното дејство ќе се случи:

Ќе заборавам да го разбудам навреме за испит.

Се плашам дека ќе заборавам на време да се напијам апче.

Вториот тип на конструкцији кои ги прави овој предикат се оние во кои вториот аргумент е реченица, во „Интенцијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи“ оквалификувана како ЗР (О) – зависна реченица во функција на објект. Тука влегуваат два типа на реченици: воведени со сврзникот *дека* (во английскиот соодветно *that – complement*) и воведени со прашален сврзувачки збор (во английскиот *wh-complement*). Во првиот тип на конструкцији, воведени со сврзникот *дека*, предмет на заборавање е целата предикатско-аргументска структура воведена со сврзникот, додека додека во вториот тип на конструкцији, воведени со прашален збор во сврзничка функција, предмет на заборавање е дел од предикатско-аргументската структура аргумент на предикатот *зaboravi*, поточно оној сегмент на кој се однесува прашалниот збор. Тоа може да биде првиот аргумент, како во примерот: *Зaboraviv кој е претседател на МАНУ*; но може да биде и надреден предикат кој донесува информација за просторните параметри на настанот: *Зaboraviv каде го паркирај автомобилот*. *Зaboraviv каде треба да се сртнеме*. Во примерот *Зaboraviv зошто не сакаат да се видат еден со друг*, содржината што е заборавена е вториот реченичен аргумент на причинскиот предикат чиј формален показател е сврзничкиот збор *зошто*.

Во конструкциите воведени со сврзникот *дека* се заборава некој факт, субјектот во релевантното време не помислува на некој претходно познат факт, додека во конструкциите со прашален збор како сврзувачки збор, она што е исчезнато од меморијата на субјектот, од неговото свесно знаење, не е целата информација за некое событие, настан и сл., туку делумна информација во врска со некое лице, настан и сл. Па така, примерот *Зaboraviv колку леба треба да купам*, можеме да го анализираме преку две експликации: ‘Знам дека треба да купам леб (ови)’ ‘Зaboraviv колку треба да купам’. Експликациите на примерот *Зaboraviv каде го паркирај автомобилот* се: ‘Знам дека го паркирај автомобилот (дека дојдов со автомобил)’ ‘Зaboraviv каде го паркирај’.

Според Годард, *зaboravi дека* (*that – complement construction*) подразбира знаење (*knowing*) (Goddard 2007: 125). Според Годард, *да заборавиш дека Z*¹⁷⁸ значи да знаеш дека Z, но да не помислиш на тоа во дадено време. Знаењето не исчезнало од паметењето засекогаш, туку се заборава нешто за момент, или за определено време. Во английскиот јазик, овој тип на конструкцији немаат сегашно време (present tense).

Во македонскиот јазик, предикатот *зaboravi* може да биде оформлен како несвршен глагол и со самото тоа да се јави во форма на сегашно време или имперфект:

Секогаш кога ќе се разболам, вртам на телефони кај пријатели доктори, а заборавам дека и сестра ми студира медицина, можеби и таа знае нешто.

Многу често заборавам дека Бојан е само дете.

Тaa се однесува многу арогантно, но заборава дека настаните од минатото на сите им се познати.

Децата занесено трчаа по ливадите долго по часовите на училиште, забораваа дека родителите загрижен си чекаат дома за и тие нешто да им помогнат во работата.

Сепак, во овие контексти, значењето на предикатот *зaboravi* (*зaborava*) се доближува до значењето ‘не помислува’ дека... Тоа значи дека на преден план на информацијата не е знаењето кое во даден момент исчезнало од сеќавањето, туку фактот дека субјектот не зема предвид, не уважува, не им придава значење во даденото време на некој познати факти¹⁷⁹.

За фактот што е заборавен може да се соопштува од две перспективи. Говорителот може да соопштува свое лично искуство за моментално или за некое време заборавен факт, на кој подоцна се сетил и соопштува за тоа, или може фактот што е заборавен барем во даден момент, да му е познат само на раскажувачот, но не и на протагонистот на настанот.

Пр.: *Моментно заборавив дека се наоѓам в црква и, изморен, уживав занесен во мелодиите на Лист.*

Долу, кај Црна, се осамна и Митра веќе заборави оти живееше толку време во Мариово. Со лав, со муабет, со смеа и шака вечерта пристигнаа во Прилеп и кондисаа кај Биковите на ан.

¹⁷⁸ Симболот Z се однесува на цела предикатско-аргументска структура, на реченицата аргумент.

¹⁷⁹ Единствено во последниот пример може да се работи за вистинско заборавање, исчезнување моментално или за определено време на некој факт од свеста, од меморијата.

Twelfth International Scientific Conference
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS
31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia

Тие заборавија и дека воопшто припаѓале на некој круг и дека во склопот на тој круг патувале и доживувале.

Кога како аргумент (дополнение) на предикатот заборави се јавува именска синтагма, според „Интенцијално-сintаксичкиот речник на македонските глаголи“ И (Од) / за (на) И (Оп)¹⁸⁰, може да разликуваме неколку типа на семантичко-сintаксички деривации.

2.1. ДЕРИВАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ТИПОТ НА КОНСТРУКЦИЈА: ЗАБОРАВИ + ДЕКА РЕЧЕНИЦА КАКО АРГУМЕНТ¹⁸¹

Во тоа се состои разликата на нашата, т.е. македонската духовно-национална преродба од онаа на другите православни словенски народи, со други зборови: како што понапред ние постепено и први се просветувавме со христијанството и со писмото, а другите Словени – по нас и набрзина, така пак сега, во времето кога сите православни Словени постепено си изработија свои литературни јазици, свои богати литератури и постепено изработени правописи, ние остануваме поназад од сите, тукуречи без литературни традиции – не затоа што ги немаме, а зашто го забораваме своето изучувајќи го туѓото.

(На Костадина). Еј, побратиме!... За тебе е ова првина. Прва разделба од жена... Ќе заборавии и на младост, и на милост, и на убавина!...

Експликациите на овие примери би биле: ... а зашто забораваме дека имаме свое изучувајќи го туѓото. Ќе заборавии и дека си млад, и дека милуваш (љубиш), и дека има / постои убавина!

Во некои примери може да се работи за различно поставена комуникативна хиерархија, фокусот на информацијата од самиот настан (кој се оформува во вид на зависна дека – реченица, аргумент на предикатот заборави), да биде поместен на неговите protagonisti (именската синтагма како аргумент).

Пр. Мече си седна под сенката на еден бајрем, ја закуба нервозно тревата околу себе и сосема заборави, обземен од свои мисли, на оние што долу, край реката, запотени под пекот на сонцето, го чекаа нетреливо.

Во примерот *Не можевме да го заборавиме денот кога брат ми партиец пресуди, а татко ми се согласи козата да се вика Сталинка*, макар што тој си остануваше верен на определбата да се ослободуваме од имиња на војсководци, светци, ослободители, да бараме имиња меѓу цветовите, природата, фокусот е на временскиот параметар на настанот.

Во примерот *Павле никогаш не го заборави поделениот појадок*, на површината на текстот е реализиран само аргумент на предикатско-аргументската структура воведена со сврзникот дека (семантички експлицирано: *Павле никогаш не заборави дека го поделија појадокот*). И во овој случај се работи за соодветно воспоставена комуникативна хиерархија.

Првиот аргумент на предикатот од зависната дел-реченица воведена со сврзникот дека се јавува именска синтагма во функција на директен објект на предикатот заборави: *Служителот ме заборавил и ме оставил три часа повеќе во пустата училиница* (Соодветно: *Служителот заборавил дека останав и ме оставил три часа повеќе во пустата училиница*.)

Многу често, овој тип на семантичко-сintаксички деривации претставуваат сintаксички номинализации и прономинализации, кои со своето значење ја опфаќаат семантиката на реченицата аргумент воведена со сврзникот дека. При тоа, именскиот облик формално може да не е во корелација со предикатот на реченицата воведена со сврзникот дека.

Пр.: *Апсењето на стариот крпач Адам го заборавија, бракот на писарот и бабицата тромаво и еднолично течеше - без разделба и без деца, агентот не претставуваше веќе никаква новост; се заситија луѓето од него како деца од дрвена играчка, скршена и деформирана, на која ѝ се излижала бојата.*

Како да се заборават тие стравотии?... Во кој скришен дел од мозокот ќе ги смести човекот за да може понатаму?...

Помина некое време. Настанот со праската го заборавивме. Или мене така ми се чинеше.

Сега може да ги заборави и бессоницата и немирот на последната ноќ.

Се виткаше орото ечеа свирките. Се заборавија маките, си тргна животот по својот тек.

Тоа и се заборави скоро, без туѓо пријатно потсетување за него

¹⁸⁰ Именска синтагма во функција на директен објект или именска синтагма во функција на предлошки објект воведен со сврзниците за или на.

¹⁸¹ Овој тип на деривации беа најбрзни во примерите од корпусот што го анализирараме.

Twelfth International Scientific Conference
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS
31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia

И знаеше дека тоа што го откри сега нема никогаш да го заборави.

*Ако те нанесе патот кон старо Скопје, сè убаво види и разгледај... само едно немој да заборавиш!
Сигурно тој тоа никогаш нема да му го заборави.*

**2.2. ДЕРИВАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ТИПОТ НА КОНСТРУКЦИЈА: ЗАБОРАВИ + РЕЧЕНИЦА
АРГУМЕНТ ВОВЕДЕНА СО ПРАШАЛЕН ЗБОР КАКО СВРЗУВАЧКИ ЗБОР**

Татко ми замислено погледна во редот книги од библиотеката кои се однесува на балканските империи, па возвишено, небаре заборавајќи на прашањето од Чанга, продолжи: – Ние луѓето, пријателе мој Чанга, ти имавме со козите, со домашните животни од дамни времиња еден заеднички сон.

Татко никогаш не ги заборави неговите зборови.

Снопчиња сино полско цвеќе (им го заборавив името), прилично наконтени за своето потекло, ги дошминкуваат приодите до главните „звезди“: бледите божури, кои ги нарекуваат „полски“, старомодните рози, вечерните јаглики...

Експликациите на овие примери, соодветно би биле:

... небаре заборавајќи што праша Чанга...

Татко никогаш не заборави што кажа тој (човек).

Снопчињата сино полско цвеќе (заборавив како се викаат) ...

И кај овој тип на деривации се среќаваме со истите семантичко-сintаксички механизми како и кај конструкциите деривирани од **дека-реченици**: синтаксичка номинализација, поместување на фокусот на комуникативната хиерархија од настанот (предикатско-аргументската структура воведена со прашален заменски збор) на неговите протагонисти (аргументи):

Сета бригада гореше во натпреварувачки огин и, занесени во работа, бригадирите не ја забележаа веднаш големата промена кај малиот палавник, заборавајќи го своето вчерашно решение. (... заборавајќи што решија вчера.)

А раширениите рачички на куклата би го задавиле, иако не можат без него, само да го принудат да ги заборави витосните наречници. (... што прорекаа витосните наречници.)

**2.3. ДЕРИВАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ТИПОТ НА КОНСТРУКЦИЈА: ЗАБОРАВИ + ДА –
КОНСТРУКЦИЈА КАКО ВТОР АРГУМЕНТ¹⁸²**

Еден ден, човекот што го хранеше слонот по име Ринго во градската Зоолошка градина, беше си ги заборавил цигарите и се врати по нив.

Си го заборавив телефонот.

Ја заборавив супата на рингла.

Ги заборавив клучевите.

Го заборавив бојлерот, па се прегреал, почна да ми свири вентилот.

Според Годард (Goddard 2007: 123-124), семантичките експликации на овој тип деривации го содржат или глаголот *земе* ('заборави да земе нешто') или пошироко глаголот *направи нешто во врска со нешто* ('заборави да направи нешто во врска со нешто'). Именската синтагма која се појавува на површината на деривираната конструкција најчесто е предмет¹⁸³. Таа е аргумент на предикатот што го означува дејството што е пропуштено да се направи.

2.4. КОНСТРУКЦИИ ЗАБОРАВИ + ИС (ИМЕНСКА СИНТАГМА)

Овој тип на конструкцији го изделивме како посебен, бидејќи според нашето согледување беа премногу општи за да се вклопат во некоја од наведените типови на деривации. Кај примерите што ќе ги наведеме, се работи единствено за исчезнување на нешто (лице, настан, околност) од меморијата на субјектот. Сигурно дека и во врска со овие примери би можеле да се наведат семантички експликации кои

¹⁸² За овој тип на деривации, иако се многу чести, особено во секојдневната комуникација, во усната форма на комуникацијата со стандардниот јазик (и не само со стандардниот), во корпусот што го анализирааме сретнавме најмалку примери.

¹⁸³ Ретки се примерите кога се работи за лице: *Си го заборави детето.* (Заборави да си го земам детето од градинка.) И во овој пример, семантиката на заборави во првата реченица се доближува на ' (воопшто) не помислив на детето'.

Twelfth International Scientific Conference
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS
31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia

би се состоеле во тоа дека субјектот имал некои размислувања и знаења во врска со тоа што е означено со ИС, но сметаме дека тие размислувања не се на преден комуникативен план и се премногу неопределени.

„Тогаш навистина ли ќе ги заборавеше мртвите птици?“

Со новата играчка го заборави памучниот клови.

Потоа заборави на својата сенка.

Ни тој ниеднаш не успеа сосема да ги заборави нив двајца.

Убаво, убаво... Видиш, не те заборавиле.

И се мачи да го заборави мојот корен - старецот на чиј гроб татнеа еднаш татани.

Токму во часот кога наполно беше заборавил на неа.

Фронтот како да беше поставен спроти свлетлината на хоризонтот; сега ќе треба да мине доста време додека војниците навикнат на темнината; тогаш ќе почнат да го распознаваат бришаниот простор пред себе и ќе го заборават хоризонтот од загледаност во заплашувачките поединостии пред нив.

Одамна беше заборавил за него.

А не заборавил мнозина од моите соученици.

Не смееши да ги заборави убавите денови на детството и младоста

Си ги заборавил нашите закони.

Потоа заборави на својата сенка.

Бреза веднаш заборави на Пелистер зашто таа стапинска песна многу ѝ се допаѓа.

Бреза им зборуваше нешто на своите „деца“ во нејзината соба, веројатно веќе заборави на немилата случка.

Запролети. Зaboraviv na nastanot vo tugaata zemja.

На крај, би сакале да се задржиме на разликата во воведувањето на ИС – дополнение покрај предикатот заборави: беспредлошко (во реченицата во функција на директен објект /Од) и предлошко¹⁸⁴ (во реченицата во функција на предлошки објект / Оп). Дали различниот начин на поврзување на ИС со глаголот внесува и семантичка разлика?

Во анализата ќе се послужиме со едноставни два примера:

Јана заборави на момчето. Јана го заборави момчето.

Во првиот пример, девојката веројатно мислела на момчето и за момент, или за извесно време престанала да мисли на него. Во вториот пример, многу повeroјатно е значењето ' го преболе момчето, престана да го сака на начинот на кој го сакаше'. Ваквото наше размислување е согласно со конвенционалната метафора која за англискиот јазик ја поставуваат Лејкоф и Џонсон (Lakoff and Johnson 2003: 128): Closeness is strength of effect / Близкоста е сила на ефектот, односно на план на синтаксичката форма, која има линеарен карактер, колку се поблиску елементите, толку е посилен ефектот што нивните значења го изразуваат. Според Лејкоф и Џонсон, близкоста е еден вид на форма (Lakoff and Johnson 2003: 129). „We conceptualize sentences metaphorically in spatial terms, with elements of linguistic form bearing spatial properties (like length) and relations (like closeness). Therefore, the spatial metaphor inherent in our conceptual system (like CLOSENESS IS STRENGTH OF EFFECT) will automatically structure relationships between form and content“ (Lakoff and Johnson 2003: 136). Примерите што ќе ги приведеме се надеваме дека го илустрираат ова што го кажавме:

Наместо Тина која сè помалку зборуваше отворено со својата ќерка откако оваа најави дека можеби ќе го заборави Доне, се јавуваше некоја друга жена од бегалците кој се одмораа вдолж долгата барака од црвена тула, и тоа прилично гласно да можат да ја чујат и оние на најдолниот крај Арно прави мори Чано што оди на црква, не чини ниа што сме скарани су Господ!

Потоа заборави на својата сенка.

Бреза веднаш заборави на Пелистер зашто таа стапинска песна многу ѝ се допаѓа.

Бреза им зборуваше нешто на своите „деца“ во нејзината соба, веројатно веќе заборави на немилата случка.

Си ги заборавил нашите закони.

¹⁸⁴ Како воведувачки предлог го сретнавме најчесто предлогот *на*. Ретки беа примери со предлогот *за*.

**Twelfth International Scientific Conference
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS
31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia**

*Откако ниту со орелот (зад најодалечениот облак), ниту со рибата голтната во најдлабоките води) не успеа да му измолкне на принцезиниот поглед, момчето потполно ги заборави и престолот и кралството, а помислата на принцезата го исполнуваше единствено со ужасна тревога.
Не смееше да ги заборави убавите денови на детството и младоста.*

3. ЗАКЛУЧОК

Предикатот *зaboravi* е предикат од втор ред, кој го одразува внатрешниот свет на човекот, неговите интелектуални процеси. Тоа е предикат на когниција. Неговите две основни значења, на кои се задржавме во овој труд, се во врска со двата типа на предикатско-аргументски структури што се јавуваат како негов втор аргумент: 1. 'пропушти да направи нешто (затоа што не помисли на тоа во релевантниот момент)' - значење кое се јавува со *да*-конструкција како реченичен аргумент и 2. 'исчезна за одредено време или целосно, целосното или делумно знаење на субјектот во врска со некој настан, лице и сл. (субјектот не (по)мисли на нешто или некого во релевантното време'. Второто значење се јавува со зависна реченица (ЗР) како аргумент, воведена со сврзникот *дека* или со прашален заменски збор.

Всушност, би можеле да кажеме дека реченицата *x* заборави *a* има семантичка интерпретација: информацијата *a* се брише, привремено или трајно од свеста на *x*, при што варијацијата зависи главно од тоа што е *a*.

Во зависност од комуникативните потреби на говорителот, на површината на тестот може да се јави само именска синтагма (ИС) експонент на целата предикатско-аргументска структура аргумент на предикатот *зaboravi* (синтаксичка номинализација или прономинализација) или експонент на аргумент од соодветната предикатско-аргументска структура (ПАС), временски параметар на ПАС и сл. Доколку ИС е воведена со предлогот *на/за*, тогаш, според конвенционалната метафора БЛИСКОСТА Е СИЛА НА ЕФЕКТОТ, интензитетот на заборавање е посилен.

Сево ова зборува дека јазикот располага со богати средства за да ги изрази значењата што се соопштуваат со него.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи З-К, том II, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 1997.
- [2] Толковен речник на македонскиот јазик З-К, том II, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2005.
- [3] З. Тополинска, Македонските дијалекти во Егејска Македонија, книга прва Синтакса, I дел, Скопје: МАНУ, 1995.
- [4] З. Тополинска, Македонските дијалекти во Егејска Македонија, книга прва Синтакса, II дел, Скопје: МАНУ, 1997.
- [5] C. Goddard, A “lexicographic portrait” of forgetting, in The Language of Memory in a Cross-Linguistic Perspective. Edited by Mengistu Amberber. Amsterdam: John Benjamins, pp. 119-137, 2007.
- [6] C. Goddard and A. Wierzbicka (eds), Meaning and Universal Grammar: Theory and Empirical Findings (Vols I &II), Amsterdam: John Benjamins, 2002.
- [7] G. Lakoff and M. Johnson, Metaphors we live by, Chicago-London: The University of Chicago Press, 2003.
- [8] A. Wierzbicka, English Speech Act Verbs: A semantic dictionary, Sydney: Academic Press, 1987.
- [9] A. Wierzbicka, The Semantics of Grammar, Amsterdam: John Benjamins, 1988.
- [10] A. Wierzbicka, Semantics: Primes and Universals, Oxford: Oxford University Press, 1996.